

Нацрт А – Интегрирана еколошка дозвола

Име на компанијата: ДПТУ САЛМАК МБ ДОО Скопје,
живинарска фарма САЛМАК МБ, с. ДРЕН општина Демир Капија
(КП.БР.1042 КО ДРЕН, Демир Капија)

Адреса на седиштето: ул.Орце Николов бр.190-1/10, Скопје, Карпош

Поштенски број и град: 1000 Скопје

Број на Дозволата: УП1-11/3-798/2022

Содржина

Содржина.....	2
Речник на користени поими	3
Вовед	Error! Bookmark not defined.
1 Инсталација за која се издава Дозволата	14
2 Работа на инсталацијата	16
2.1 Техники на управување и контрола	16
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода).....	19
2.3 Техники на работа	20
2.4 Заштита на подземните води	21
2.5 Ракување и складирање на отпадот	23
2.6 Преработка и одлагање на отпад.....	24
2.7 Енергетска ефикасност	26
2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија.....	27
2.9 Бучава и вибрации.....	29
2.10 Мониторинг	30
2.11 Престанок на работа	32
2.12 Инсталации со повеќе Оператори	34
3 Документација.....	35
4 Редовни извештаи	37
5 Известувања	39
6 Емисии.....	41
6.1 Емисии во воздух.....	41
6.2 Емисии во почва	43
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)	44
6.4 Емисии во канализација	45
6.5 Емисии на топлина	46
6.6 Емисии на бучава и вибрации	47
7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води.....	49
8. Услови надвор од локацијата	50
9. Програма за подобрување.....	Error! Bookmark not defined.
10. Договор за промени во пишана форма	52
Додаток 1	53
Додаток 2	54
Крај на Дозволата	51

Речник на користени поими

Аеросол	Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.
Атмосферска вода	Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не се одвиваат процесите
Барање	Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа Дозвола
Би-годишно	Цел или дел од шест последователни месеци
БПК₅	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
ВОЈ	Вкупен Органски Јаглерод
ГИЖС	Годишен извештај за животна средина
Годишно	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
Градежен отпад и отпад од рушење	Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење: глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е договорено на друг начин.
Гранични вредности на емисија	Оние гранични вредности на емисија кои се дадени во Поглавје 6 од оваа Дозвола
Граница за масен проток	Гранична вредност на емисија која е изразена како максимална маса на една супстација што може да биде емитирана во единица време.
ГХ/МС	Гасна хроматографија / Масена спектрометрија
дВА	Децибели
Двегодишно/ биенално	Еднаш на секои две години
Ден	Секој период од 24 часа
Дневно	За време на сите денови од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат; со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
Дневно време	Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се одразат на дефиницијата за ноќно време).
Договор	Писмен договор
Документација	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во пишана или електронска форма кој се бара со оваа Дозвола.

Еколошка штета	Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 точка 51 од Законот за животна средина
ЕС	Електро-спроводливост ($\mu\text{C}/\text{cm}$)
ЕФТ	Еквивалентен Фактор на Токсичност
Индустриски не опасен отпад	Согласно дефиницијата за индустриски неопасен отпад” во член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад.
Инсталација	Согласно дефиницијата за инсталација од член 5 точка 35 од Законот за животна средина: - во однос на интегрираните еколошки дозволи, е неподвижна техничка единица каде што се вршат една или повеќе пропишани активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз емисиите и врз загадувањето; - во однос на спречувањето и контролата на хавариите со учество на опасни супстанции, инсталација е техничка единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите, цевководите, машините, алатките, приватните железнички споредни колосеци, станиците за истовар кои ја опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните градби, потребни за работа на инсталацијата.
ИСКЗ	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
Инцидент	(а) итен случај; (б) секоја емисија што не е во согласност со условите од оваа Дозвола; (в) секое ниво, дадено во ова Дозвола, а е достигнато или надминато, и (г) секоја индикација дека загадување на животната средина се случило или може да се случи.
К	Келвин (единица мерка за температура)
Капацитет/ опрема за задржување	Опрема наменета за задржување на евентуално истечен материјал.
Квартално	Цел или дел од период од три последователни месеци, почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.
кРа	Кило Паскали
Leq	Еквивалентно континуирано ниво на звук
Локација чувствителна на бучава (ЛЧБ)	Секоја населена куќа, хотел или хостел, болници, училишта, верски објекти, или било други места и објекти за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои предизвикуваат

непријатност.

Македонски каталог на отпад / Листа на видови отпади (ЛВО)	Листа на видови отпади, Службен весник бр.100/05
Месечно	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни интервали
МЖСПП	Министерство за животна средина и просторно планирање
Надлежен орган	Орган надлежен за издавање на ИСКЗ дозволи
НДТ	Најдобри Достапни Техники
Неделно	За време на сите недели од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно мерење во било која недела
Ноќно време	Од 22.00 до 08.00 часот (сите промени треба да се одразат на дефиницијата за дневно време)
Одржување	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да се извршува функцијата
Оператор	Согласно дефиницијата за „Оператор“ од член 5 точка 40 од Законот за животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши професионална активност, или врши активности преку инсталацијата и/или ја контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активоста или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на Дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активността.
Праг за масен проток	Количина на масен проток, над која се применува ограничување со МДК
ПРЕО	Проценка на ризикот од еколошка одговорност
Прилог	Секое повикување на Прилог од оваа Дозвола се однесува на прилозите поднесени како дел од оваа Дозвола
Примерок	Доколку контекстот на оваа Дозвола не кажува нешто спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски инструменти
ПСОВ	Пречистителна Станица за Отпадни Води
ПУЖС	Програма за Управување со Животната Средина
ПУР	План за Управување со Ризици
ПУРЗ	План за Управување со Ризикот по Затворање

Работни часови	Часови/време во кое инсталацијата има Дозвола/е овластена да работи
РИПЗМ	Регистер на Испуштање и Пренесување на Загадувачки Материи
РК	Растворен кислород
Санитарен/ комунален ефлуент	Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината во инсталацијата
СИСП/РС	Спектроскопија со Индуктивно Спрегната Плазма
Слика	Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин договорено
Соодветно осветлување	20 лукса, мерено на ниво на почва
Стандардна Метода	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. EN, ISO, CEN, BS или еквивалентно).
Течен отпад	Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од 2% сува материја.
Тешки метали	Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во периодниот систем на елементи - со специфична густина поголема од 4.0 g/cm ³
ХПК	Хемиска потрошувачка на кислород
CEN	Comité Européen De Normalisation - Европска Комисија за стандардизација
Часови за прифаќање на отпад	Часови во кои на инсталацијата и е дозволено да прифаќа отпад

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/19, 65/18, 99/18 и 89/22) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за “Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови”, до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа Дозвола

Живинарската фарма САЛМАК МБ се наоѓа во општина Демир Капија. Локацијата на објектот е на катастарска парцела бр. 1042, во атарот на КО Дрен и има површина од 8812m².

Основна дејност на инсталацијата е производство на конзумни јајца, нивно складирање и продажба на големо, а како пропратна дејност се јавува припрема на храна за несилките и складирање на истата.

Најблиските населби, с.Дрен и с.Чифлик се оддалечени 1,5km, согласно законските норми.

Живинарската фарма е со капацитет од 110.000 несилки сместени во три производни хали, секоја со капацитет од 36.864 несилки, паралелно поставени една до друга, а веднаш до нив е поставена сортирница со магацин за амбалажа и готов производ. На другиот крај на локацијата се наоѓа објект за одгледување на 18-то неделни јарки. Во склоп на фармата е изграден млин за производство на сточна храна. Во кругот на инсталацијата се наоѓаат следните објекти:

- Производна хала;
- Сортирница со магацин;
- Млин;
- Силоси за храна;
- Трафостаница;
- Управна зграда;
- Котлара;
- Чуварска куќа со помошни простории за работници;
- Резервоар за гориво;
- Септичка јама;
- Плато за истовар;
- Ограда;
- Паркинг простор;
- Високо и ниско зеленило;
- Крематориум;
- Објекти за подмладок;
- Внатрешни сообраќајници;

Во инсталацијата може да се диференцираат три основни процеси, итоа:

Министерство за животна средина и просторно планирање

Плоштад Пресвета Богородица бр.3

Датум на издавање на Дозволата

1. Одгледување на кокошки несилки за производство на конзумни јајца;
2. Сортирање и пакување на конзумните јајца;
3. Одгледување на пилиња за производство на јарки;

Технолошките линии се така изведени да обезбедуваат максимална затвореност во процесот на производство. Опремата т.е кафезниот систем кој е инсталиран е производство на еден од најдобрите светски производители на опрема за живинарство SALMET INTERNATIONAL од Германија. Целокупната опрема ја претставуваат готови постројки и машини кои се монтирани во објектот. Со дефинирана технологија на одгледување, кокошките несилки остануваат во објектите во просек од 12-14 месеци, после кој период се врши иселување на јатото. Хранењето и поењето на живината е автоматски, преку посебно инсталирани системи за дотур на храна и вода. Конструкцијата на кафезите овозможува автоматско чистење на кокошкното ѓубриво од кафезите со помош на вградени системи за изѓубрување, кое по слободен пад паѓа и се собира во посебно изведени транспортни ленти на подот под кафезите.

Суровините се складираат во соодветни магацини (силоси и подни магацини). Добиточната храна од силосите кои се поставени до млинот за сточна храна се транспортира преку транспортни ленти до приемните силоси за добиточна храна лоцирани во непосредна близина на објектите за одгледување на живина. Млинот и мешалката за производство на храна се сместени во затворена производна хала. Прашината која се генерира при процесите на мелење, претовар и растовар останува во работната средина на производната хала.

Транспортот и манипулацијата со суровини, утовар и истовар во кругот на живинарската фарма се реализираат преку затворени цевни системи обезбедени со сигурносни вентили.

Сите произведени јајца, од објектите за одгледување на кокошките-несилки се транспортираат до објектот за сортирање. Заштитата на јатото се врши преку вакцинирање, редовно според утврдена шема или повремено според потребите, од страна на стручно лице, со распрскување во воздухот или со внес преку водата.

Инсталацијата нема сопствена депонија за одложување на отпад. Привремено складирање на животински отпад се врши на специјални ленти под секој кафез. Изѓубрувањето се врши автоматски со бескрајна транспортна лента од објектот до попречниот елеватор а потоа директно до транспортна тракторска приколка а потоа до фирмата која го превзема.

Во инсталираната опрема SALTEK, има вградено канали кои служат за сушење на ѓубрето на самите транспортни ленти. Системот го користи топлиот воздух од објектот и истиот овозможува намалување на влажноста на ѓубрето до 60%. Животинскиот измет (ѓубривото) од објектите за одгледување на кокошки несилки, се изнесува на секој 21 ден, 150т/месец, или 1800т/год. Мртвите кокошки се собираат во хартиени вреќи и се носат на палење во крематориум, 1,2т/год. (топински влез 45kW, енергенс-нафта).

Празнењето на објектите за одгледување на кокошки-несилки, односно иселувањето на живината, се врши по принципот сите внатре-сите надвор. По иселувањето на јатото, објектите се припремаат за ново вселување со превземање на активности: празнење, механичко чистење, перење на објектите, дезинфекција, варосување и дератизација.

Отпадната вода од перење и дезинфекција на објектите за одгледување на кокошки несилки и јарки се одведува од објектите преку бетонски канали до септичка јама. Септичката јама редовно се празни од овластена институција. Септичката јама ќе се користи до моментот кога ќе бидат создадени услови за

приклучување во канализационен систем, следствено ќе бидат пропишани Гранични вредности на емисии за соодветните параметри во канализационен систем и притоа ќе се почитуваат истите.

За одржување на микроклимата (температура и влажност), во објектите се инсталирани системи за проветрување и посебни системи за климатизација.

Постројката за течен нафтен гас (ТНГ), ја сочинуваат следните елементи: складишен резервоар (подземен со волумен од 5m³), станица за редукација на притисокот, технолошки цевководи и генератор за производство на топол воздух.

Емисиите во атмосфера од Инсталацијата и нејзините делови, потекнуваат од: вентилационите отвори на објектите за одгледување на кокошки и системот за спалување на мртви кокошки.

Во инсталацијата е инсталиран котел (со топлински влез 16kW), на пелети кој е наменет за загревање на управната зграда и работничката менза.

Во живинарската фарма се вработени 10 извршители, седумдневна работа по 8 часа.

Во функција на ракувањето со суровините, меѓупроизводите и производите има соодветни магацини (силоси и подни магацини), пришто средствата за ДДД заштита се складираат на посебно место, означено и заштитено.

За водоснабдувањето на инсталацијата е наведено дека е од сопствен бунар со издашност од 1-1,5 l/s, но поради фактот што операторот не поседува дозвола за користење на бунарска вода, ќе биде дефиниран услов со задолжување да ја обезбеди во одреден рок.(забелешка и од општина Демир Капија по однос на истото прашање доставена со допис-известување УП1-11/3бр.798/2022 од 22.08.2022год.

Инсталацијата нема импементирано ISO 14001, Стандард за заштита на животната средина.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на Дозволата	Број на Дозвола	Дата на издавање
А-Интегрирана еколошка дозвола за Живинарската фарма САЛМАК МБ	11-3885/1	31.03.2014

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
Нема	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа Дозвола, ве молиме наведете го Бројот на Дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган Министерството за животна средина и просторно планирање на адресата: Плоштад Пресвета Богородица бр.3,1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка Дозвола во посебен плик.

Промени во Дозволата

Оваа Дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Предавање на Дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, Операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пренос на Дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на Дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку Дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање за обновување на А-Интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3-798/2022	27.04.2022	Доставено е барање од страна на операторот за обновување на А-ИЕД бр.11-3885/1 од 31.03.2014 год.
Известување со барање УП1-11/3-798/2022	06.06.2022	Дополнителни податоци
Дополнување на барање УП1-11/3-798/2022	08.07.2022	Постапено по известувањето од 06.06.2022. доставени се податоците кои недостасуваа.
Објава на барање за обновување на А-Интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3-798/2022	14.07.2022	Објавено е барањето во дневен печат (албански и македонски) и на web страната на МЖСПП
Известување-ПРИЛОГ- УП1-11/3-798/2022	14.07.2022	Доставен е примерок од барањето УП1-11/3-798/2022 до Државен инспекторат за животна средина
Известување-ПРИЛОГ- УП1-11/3-798/2022	14.07.2022	Доставен е примерок од барањето УП1-11/3-798/2022 до Министерство за здравство
Известување - ПРИЛОГ- УП1-11/3-798/2022	14.07.2022	Доставен е примерок од барањето УП1-11/3-798/2022 до општина Демир Капија
Известување - мислење УП1-11/3-798/2022	22.08.2022	Доставено од општина Демир Капија по однос на барањето УП1-11/3-798/2022

Одговор по барање за мислење бр.11-7814/1	03.11.2022	Доставено е мислење од страна на Министерство за здравство-позитивно со препораки
Записник УП1-11/3-798/2022	15.12.2022	Од извршен увид по барање за обновување на А-ИЕД
Лице кое ја води постапката	Светлана Глигорова	Потпис:
Раководител на одделение за ИСКЗ	Besa Tateshi	Потпис:
Раководител на сектор за ИЗУР	Nazim Aliti	Потпис:

Нацрт А-ИЕД

Закон за животна средина

Дозвола

Број на Дозвола: УП1-11/3-798/2022

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/19, 65/18, 99/18 и 89/22) го овластува:

Друштво за производство, трговија и услуги САЛМАК МБ ДОО Скопје,

со регистрирано седиште на:

Адреса: ул. Орце Николов бр.190-1/10-Карпош

Поштенски број Град: 1000 Скопје
Држава: Република Северна Македонија
Број на регистрација на компанијата 5509734

да раководи со Инсталацијата
живинарска фарма САЛМАК МБ с. Дрен општина Демир Капија

во рамките на Дозволата и условите во неа.

**Управа за животна средина/ Drejtoria për mjedis jetësor
по овластување на Министер/me aturozim të Ministrit
Директор / Drejtor
Hisen Xhemaili**

Датум

УСЛОВИ 1.Инсталација за која се издава Дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табелите 1.1.1 и 1.1.2.

Табела 1.1.1 Основни активности		
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола со временски Додаток за поднесување оперативни планови	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Прилог 1, Точка 6 Други дејности 6.6 Инсталации за интензивно живинарство со повеќе од: (а)40.000 места за живина;	Одгледување на несилки, производство на конзумни јајца, складирање, продажба на големо;	110.000 несилки

Табела 1.1.2 Придружни активности		
Активност	Опис на активността	Ограничувања на активността
Млин за производство на сточна храна (компјутеризиран и автоматизиран);	Припрема на храна за несилки; Складирање;	Капацитет: 4т/ч; Капацитет за складирање на житарици:1.500т;

1.1.2 Активностите овластени во условот 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот.

Табела 1.1.2	
Документ	Координати на локацијата
Мапа на Живинарска фарма САЛМАК МБ, с.Дрен Демир Капија	Е: 22,22953 N: 41,37421



Слика 1. Мапа на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата

1.1.3 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се изготват според условите во оваа Дозвола стануваат дел од Дозволата.

1.1.4 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и 89/22), и ништо во оваа Дозвола не го ослободува операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од другите закони и подзаконски акти.

2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.1.1 Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Организациона шема	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог III, слика II.1-2	27.04.2022
Интеракција меѓу основните процеси и процесите на поддршка на живинарската фарма	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог III, слика II.1-1	27.04.2022
Управување и контрола: -спроведување на надлежностите од законската регулатива; -превземање мерки за перформансите на животната средина, обуки, програми;	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог III	27.04.2022
Изјава за политика за животна средина	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог III	27.04.2022
Изјава за политика за контрола и квалитет	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог III	27.04.2022
Техничко – технолошки карактеристики	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II.2	27.04.2022
Диспозиција на објектите и опремата	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II.1	27.04.2022
Инсталирана опрема во инсталацијата	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II.3	27.04.2022
Шема на	Барање за обновување на А-ИЕД	27.04.2022

технолошка постапка за одгледување на кокошки несилки	бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II.3 Слика II.2.4.2	
Шема на технолошка постапка за сортирање на јајца	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II.3 Слика II.2.4-4	27.04.2022
Опис на управување со цврст и течен отпад	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог V.2	27.04.2022
Сертификат за квалитет ISO 9001:2000	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог Прилог III 1	27.04.2022

- 2.1.2 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба.
- 2.1.3 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од Дозволата, со соодветно квалификувано и искусно одговорно лице за животна средина.
- 2.1.4 Копија од Дозволата и оние делови од барањето кои се земени предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни до секој вработен чии должности се поврзани со некој од условите во оваа Дозвола.
- 2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние условите од Дозволата кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршување на нивните обврски.
- 2.1.6 Операторот ќе ангажира соодветно квалификуван и искусен менаџер на инсталацијата кој ќе биде назначен како одговорно лице. Менаџерот на инсталацијата или номинираното, соодветно квалификувано и искусно лице, во улога на заменик, треба да биде присутен во инсталацијата во секое време во текот на работата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на Надлежниот орган.
- 2.1.7 Операторот ќе му ги достави на Надлежниот орган, Програма за управување со животна средина (ПУЖС) и Распоредот на целите и задачите за заштита на животната средина со комплетен преглед на сите операции, процеси, опции и можности за енергетска ефикасност и намалување на отпад, изготвени во рамките на Стандардот за животна средина на секои 12 месеци како дел од Годишниот Извештај за Животна Средина (ГИЖС).

- 2.1.7.1 Како дел од ГИЖС, операторот ќе подготви и ќе достави до Надлежниот орган Извештај за програмата, вклучувајќи ги успехите во постигнувањето на договорените цели. Таквите

извештаи ќе се чуваат во рамките на инсталацијата за период не помал од 7(седум години и ќе се достапни за инспекција од овластените лица на Надлежниот орган.

2.1.8 Регистар на испуштање на загадувачки материи (РИПЗМ)

2.1.8.1 Во рок од 6 (шест) месеци од датумот на издавање на оваа Дозвола, Операторот ќе ја договори, со Надлежниот орган, листата на супстанции кои ќе бидат вклучени во РИПЗМ како и методологијата користена при нивно определување. Оваа листа треба да биде дел од ГИЖС.

2.1.9 Документација

2.1.9.1 Операторот ќе воспостави и одржува систем за документација на управувањето со животната средина, кој ќе биде доставен до Надлежниот орган.

2.1.10 Корективни мерки

2.1.10.1 Операторот ќе воспостави процедури според кои ќе се преземат корективни мерки доколку специфицираните барања од Дозволата не се исполнети. Во процедурите треба да се дефинираат одговорноста и овластувањето за иницирање на понатамошна истрага и корективни активности во случај на пријавени прекршувања.

2.1.11 Подигање на свеста и обука

2.1.11.1 Операторот ќе воспостави и одржува процедури за идентификување на потребите за обука и за обезбедување на соодветна обука на целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да ги чува записите од обуките.

2.1.12 Програма за комуникација

2.1.12.1 Во рок од 6 (шест) месеци од датумот на издавање на Дозволата, Операторот ќе воспостави програма со која ќе и обезбеди пристап на јавноста до информациите кои се однесуваат на состојбата со животната средина. Оваа програма ќе биде доставена до Надлежниот орган.

2.1.13 Програма за одржување

2.1.13.1 Сите постројки, опремата и техничките делови кои се во функција на инсталацијата треба да се одржуваат во добра работна состојба.

2.1.13.2 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која може да има влијание врз животната средина, базирана на упатствата издадени од страна на производителот/добавувачот или изведувачот на таа опрема. Како додаток кон програмата треба

да се обезбеди и соодветно чување на записите и контролните тестирања.

2.1.13.3 Операторот треба јасно да ја лоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветниот персонал.

2.1.14 Контрола на ефикасноста на процесите

2.1.14.1 Операторот ќе воспостави и одржува програма за да се обезбеди соодветна контрола на процесот во разни модули на работење. Програмата треба да ги идентификува клучните индикативни параметри за контрола на функционирањето на процесот, како и методите за идентификација, мерење и контролирање на овие параметри. Сите абнормални услови во кои се одвива процесот треба да се документираат и анализираат со цел да се идентификува било каква корективна активност.

2.2 Суровини (вклучувајќи ја и водата)

2.2.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Листа на суровини и помошни материјали	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог IV.1.1	27.04.2022
Складирање и ракување со суровини и други помошни материјали	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог IV.2-Табела	27.04.2022
Детали за суровини, меѓупроизводи и производи	Барање за обновување на А-ИЕД, бр. УП1-11/3-798/2022, Анекс 1 Табела IV.1.1	27.04.2022
Детали за суровини, меѓупроизводи и производи	Барање за обновување на А-ИЕД, бр. УП1-11/3-798/2022, Анекс 1 Табела IV.1.2	27.04.2022
Користење на енергија, горива и вода	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог IV.1.3	27.04.2022

Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог V.1	27.04.2022
---	---	------------

2.2.2 Операторот на секои 12 (дванаесет) месеци ќе врши ревизија на количеството на употребена вода во инсталацијата со цел да ги идентификува начините за поефикасно користење на истата. Заклучоците од оваа ревизија ќе бидат вклучени во извештајот дефиниран во Додаток 2 (Распоред на целите и задачите за животната средина).

2.2.3 Операторот ќе направи проценка на ефикасноста на употребените суровини во сите процеси, со особено внимание на намалување на создавањето отпад, како на пример создавањето на екскрет, вода од перење на објектите, угинати птици и отпад од пакување кои може да предизвикаат негативни влијанија врз животната средина. Целокупната храна која се употребува во секторот за интензивно живинарство треба да биде во согласност со стандардите пропишани во домашната легислатива. Проценката треба да се базира на најдобрите меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се идентификувани можни подобрувања, истите треба да се вклучат во Распоредот на целите и задачите за животната средина.

2.2.4 Операторот на инсталацијата, се обврзува да го регулира водоснабдувањето. Итоа, доколку користи бунарска вода, во рок од 6 (шест) месеци од датумот на издавање на оваа Дозвола, задолжително да обезбеди Дозвола за користење на бунарска вода (Барање за добивање на дозвола за користење на вода од постоечки бунар бр.11-5783/1 од 26.10.2018 год.)

2.3 Техники на работа

2.3.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на локацијата	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II.1	27.04.2022
Опис на	Барање за обновување на	27.04.2022

технолошкиот процес	А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II.4	
Технолошки шеми	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II	27.04.2022
Одгледување, хранење и заштита на живината	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II	27.04.2022
Изгубрување	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог II	27.04.2022

2.3.2 Пред производство на било кој нов производ, Операторот треба да достави извештај до Надлежниот орган во кој се наведени процесите што ќе бидат применети како и користените техники за минимизирање на влијанието врз медиумите на животната средина.

2.3.3 Постапката со умрената живина главно поради технолошка смртност да биде во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло а дополнително се спроведуваат начелата на Добра Фармерска и Добра хигиенска практика.

Забелешка: Препорака од Министерство за здравство да има вработен доктор по ветерина постојано или договор со овластено ветеринарно друштво како и редовна контрола на средствата за здравствена заштита на живина од страна на АХВ.

2.4 Заштита на подземните води

2.4.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог V.1	27.04.2022
Опис и управување со цврст и течен отпад во инсталацијата	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог V.2	27.04.2022
Услови на теренот на инсталацијата	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог VII.1.1	27.04.2022
Постапување со отпад кој има својство на опасен	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог V.2.3	27.04.2022
Оценка на влијанието на	Барање за обновување на	

емисиите врз почвата и подземните води	А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог VII.5	27.04.2022
Копија од Договор за превземање на органски отпад	Дополнување на Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022,	08.07.2022

- 2.4.2 Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување. Материјалите треба да се јасно означени и соодветно одделени.
- 2.4.3 Транспортните возила и другите транспортни системи треба редовно да се чистат за да се спречи било какво истекување.
- 2.4.4 Операторот треба да има соодветен капацитет на опрема во складиштето и/или соодветни абсорпциски материјали кои ќе го задржат и абсорбираат било кое истекување во инсталацијата. Откако еднаш ќе се употреби, абсорпцискиот материјал треба да се складира на соодветно место.
- 2.4.5 Товарењето и истоварањето на материјалите ќе се извршува на места наменети за тоа и соодветно заштитени од истурање и истекување.
- 2.4.6 Простор за складирање
- 2.4.6.1 Целиот простор за складирање во резервоари и буриња, како минимум, треба да има локална или оддалечена танк-вана чиј волумен не е помал од следното:
- 110% од капацитетот на најголемиот сад или буре во рамките на оградената област; или
 - 25% од вкупниот волумен на супстанцијата која може да се складира во рамките на оградената област.
- 2.4.6.2 Целокупното истекување од оградената област ќе се третира како опасен отпад се додека Операторот не покаже дека е поинаку. Целиот течен отпад од оградените области ќе се насочи за собирање и безбедно одлагање на депонија.
- 2.4.6.3 Сите влезни и излезни приклучоци, вентилациони цевки и приклучоци за мерење мора да бидат во рамките на танк-ваната.
- 2.4.6.4 Сите садови, контејнери и буриња треба да бидат јасно означени за да се индицира нивната содржина. Означувањето треба да биде со табли поставени пред секој резервоар, буре или група буриња со иста содржина.
- 2.4.6.5 Местата за складирање треба да бидат поставени што подалеку од водните тела и осетливите подрачја т.е места кои се од јавен карактер и се заштитени од нарушување.

2.5 Ракување и складирање на отпадот

2.5.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе ракува со и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.5.1: Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис и управување со цврст и течен отпад	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог V.2	27.04.2022
Отпад-Друг вид на користење/одложување на отпад	Барање и Прилог кон барањето, Анекс 1, Табела V.2.2	27.04.2022

Табела 2.5.2: Отпад складиран на самата локација		
Опис на отпадот	Главен извор и количина	Преработка/одложување во рамки на самата локација и одложување надвор од локацијата
1.Животински измет, урина и ѓубриво(гној)(измешани со слама), отпадни води, посебно собрани и третирани вон местото на создавање -02 01 06	Несилки, пилиња 150т/мес.	Привремено складирање на специјални ленти под секој кафез до превземање од овластен постапувач согласно договор
2.Отпад од животинско ткиво -02 01 02	Несилки, пилиња 0,1т/мес.	Во вреќи до финално спалување во крематориум

3.Измешан комунален отпад -20 03 01	Административни простории и сортирница 2т/мес.	Одложување во контејнер до превземање од овластен постапувач согласно договор
4.Медицински отпад-	Вакцини, витамини, антибиотици и минерали кои се користат за заштита на живината	Ги превзема одговорното лице што ја врши услугата за заштита на живината

2.5.2 Планот на кој се прикажани местата за складирање на отпадот треба да се доставува до Надлежниот орган, еднаш годишно како дел од ГИЖС.

2.5.3 Отпадот треба јасно да се означи, соодветно да се оддели и складира во определени места, соодветно заштитени од прелевање и истекување.

2.5.4 На Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од една категорија со опасен отпад од друга категорија или со било каков друг неопасен отпад.

2.5.5 Операторот ќе обезбеди отпадот, пред да се пренесе на друго лице, да биде спакуван и означен согласно националните, европските или други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување.

2.5.6 Складиштето (јамата) за екскрет треба да биде соодветно покриено заради превенција од врнежи, по можност со постојана кровна конструкција и треба да го заштити екскретот од елементите.

2.5.7

Доколку во кругот на инсталацијата се наоѓа привремено складиран екскрет, истиот, покрај тоа што треба да биде на непропусни површини, треба биде подалеку од границите на водотеци или други осетливи рецептори, така што било какво поплавување нема да предизвика нарушување на соседството.

2.6 Преработка и одлагање на отпад

2.6.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе го преработува и отстранува отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Договори за превземање на отпад (комунален отпад и отпад од пакување);	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог V.2	27.04.2022
Договор за откуп на органски отпад за производство на електрична енергија од биогаз	Дополнување на Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог V.2	08.07.2022

2.6.2 Отстранувањето или рециклирањето на отпадот на самата локација ќе се одвива само во согласност со условите од оваа Дозвола и во согласност со соодветната национална и европска легислатива и протоколи.

2.6.3 Отпадот кој ќе се испраќа за рециклирање или отстранување надвор од локацијата ќе се транспортира само од страна на овластено лице. Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на активност до локацијата на рециклирање/отстранување, на начин кој нема негативно да влијае врз животната средина и е во согласност со соодветната национална и европска легислатива и протоколи.

2.6.4 Отпадоците создадени на инсталацијата, како минимум, ќе бидат земени и анализирани таму каде што е тоа можно. Дополнителни примероци ќе бидат земени и тестирани во случај на:

- Промена на дестинацијата на отстранување или рециклирање на отпадот;
- Сомнеж дека составот на отпадот е променет така што избраната маршрута на отпадот не е повеќе соодветна.

Копии од овие анализи ќе бидат испратени до Надлежниот орган. Методите на анализите ќе бидат пријавени на Надлежниот орган во рок

од 1 (еден) месец од датумот на издавањето на оваа Дозвола или при секое менување на методите.

2.6.5 Начинот на постапување со изумрената живина ќе биде во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло), како и начелата на Добра Фармерска и Добра Хигиенска Практика (НДТ), конкретно се врши спалување на животинското ткиво во крематориум.

2.6.6 Складирањето на создадениот екскрет ќе биде во согласност со НДТ од областа на интензивно одгледување на живина.

2.6.7 Отпадот од пакување, контаминирани буриња, опрема или заштитни ткаенини, доколку е изводливо треба да се собираат и складираат во посебни затворени и непропусливи.

2.6.8 Се задолжува операторот соодветно да постапува со пепелта од палење на изумрената живина, да се направи категоризација согласно Листата за видови на отпад, вклучително да се известува за количината на пепел во годишниот извештај.

Забелешка: Од Општина Демир Капија доставено е мислење УП1-11/3 бр.798/2022 од 22.08.2022 за постапување со пепелта од палење на изумрената живина во крематориум.

2.7 Енергетска ефикасност

2.7.1 Операторот треба да има План за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

2.7.2 Во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на издавањето на оваа Дозвола Операторот ќе изврши ревизија на енергетската ефикасност на инсталацијата. Ревизијата ќе се изврши во временски интервали како што е наложено од страна на Надлежниот орган. Операторот треба да го земе предвид секое упатство за енергетска ефикасност издадено од страна на Надлежниот орган.

2.7.3 Ревизијата ќе ги идентификува сите можности за зголемување на енергетската ефикасност а препораките од ревизијата ќе бидат вклучени во Распоредот на цели и задачи за животната средина, специфициран во условот 2.1.7 даден погоре.

2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија

2.8.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.8.1: Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на други планирани превентивни мерки	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог XII	27.04.2022
Опис на технологии и други техники за спречување, или доколку тоа не е можно, намалување на емисиите на загадувачките материи	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог VIII	27.04.2022

2.8.2 Во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на издавање на оваа Дозвола, Операторот ќе изготви документ во кој ќе биде содржана неговата политика за спречување на хаварии и ќе обезбеди истата соодветно да се применува. Политиката за спречување на хаварии ќе биде така дизајнирана да гарантира високо ниво на заштита на луѓето и животната средина со помош на соодветни средства, структури и системи на управување.

2.8.3 Операторот ќе изврши проценка на ризикот со цел да определи дали инсталацијата има потреба од постројка за задржување на водата користена против пожари. Во рок од 6 (шест) месеци од датумот на издавањето на оваа Дозвола, Операторот ќе ги поднесе до Надлежниот орган проценката и извештајот со наодите и препораките.

2.8.5 Во случај да постои значителен ризик од испуштање на контаминирана противпожарна вода, Операторот треба, врз основа на наодите од проценката на ризикот да подготви и спроведе, во согласност со Надлежниот орган, соодветна Програма за управување со ризици. Програмата за управување со ризици комплетно ќе се спроведе во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на известувањето од страна на Надлежниот орган.

2.8.6 Врз основа на Процедурата за однесување во итни случаи, Операторот треба да изготви План за постапување во итни случаи во кој точно ќе бидат дефинирани сите инциденти кои може да се случат на постројката, влијанието на инцидентот врз здравјето на луѓето и

животната средина како и начинот на постапување во при секој одделен инцидент. Операторот ќе ги има предвид сите упатства за управување со ризик подготвени од страна на Надлежниот орган.

2.8.7 Во случај на пожар или излевање на водата за гасење на пожари, излеаната вода треба да биде задржана. Операторот треба ја испита можноста за автоматско пренасочување на водата за гасење на пожари во зафатни базени и ова треба да биде дел од Планот за постапување во итни случаи од условот 2.8.6.

2.8.8 Во случај на несреќа, Операторот треба веднаш да:

- го изолира изворот на било каква емисија;
- спроведе неодложна истрага за да ги идентификува природата, изворот и причината на било каква емисија која произлегува од тоа;
- го процени загадувањето на околината, доколку има, предизвикано од инцидентот;
- ги идентификува и спроведе мерките за минимизирање на емисиите/ нефункционирањето и ефектите кои следуваат;
- го забележи датумот и местото на несреќата;
- го извести Надлежниот орган и другите релевантни власти.

2.8.9 Операторот ќе достави предлог до Надлежниот орган во рок од 1 (еден) месец од несреќата или како што е одобрено од страна на Надлежниот орган да:

- Идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата, и
- Идентификува и постави други погодни активности за ремедијација.

2.9 Бучава и вибрации

2.9.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Емисии на бучава -Мерни места	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог VI.5 Слика бр. VI.5-1	27.04.2022
Резултати од извршени мерења	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог VI.5.1	27.04.2022
Емисии на бучава- Збирна листа на изворите на бучава	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Табела VI.5.1	27.04.2022

2.9.2 Операторот треба да обезбеди, објектот каде што се одвива производството да е изграден од материјал со висок индекс на заштита од бучава со што би се обезбедило да процесот на производство не резултира зголемување на постоечкото ниво на бучава во границите на инсталацијата.

2.9.3 Операторот треба да поседува Програма за мерење на бучавата од локацијата која ќе биде доставена на одобрување до Надлежниот орган. Програмата за мерењата ќе се изврши во согласност со методологијата специфицирана во било кое упатство издадено од страна на Надлежниот орган за изворите наведени во барањето за добивање Дозвола а особено за импулсивната бучава.

2.9.4 Програмата ќе биде доставена до Надлежниот орган во пишана форма најмалку 1 (еден) месец пред да се извршат мерењата.

2.9.5 Резултатите од мерењата ќе бидат ставени на располагање за инспекција на лицата овластени од страна на Надлежниот орган во било кое разумно време а краток извештај од овие записи ќе се вклучи во ГИЖС.

2.10 Мониторинг

2.10.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.10.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.10.1: Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог IX.1	27.04.2022
Мониторинг на емисии и точки на земање примероци	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, АНЕКС1-Табели IX.	27.04.2022

2.10.2 Методите кои ќе се користат за мониторинг на емисиите во воздухот ќе бидат одобрени од страна на Надлежниот Орган.

2.10.3 Операторот, во рок од 6 (шест) месеци од датумот на издавање на оваа Дозвола, ќе го овозможи следното:

- а) безбеден и постојан пристап за земање примероци/мониторинг на емисионите точки.
- б) безбеден пристап до други точки за земање примероци/мониторинг кои ќе бидат определени од страна на Надлежниот орган.

2.10.4 Сите автоматски монитори и узоркувачи треба цело време да се во функција (освен во текот на одржување и калибрирање) додека се извршува активноста, освен доколку е поинаку договорено со Надлежниот орган во пишана форма за определен временски период. Во случај на нефункционирање на некој континуиран монитор, Операторот ќе контактира со Надлежниот орган што е можно побрзо со цел да се постави алтернативен начин за земање примерок и мониторинг. За употреба на алтернативна опрема кога не станува збор за итни ситуации, треба да се добие одобрение од Надлежниот орган.

2.10.5 Со опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се одржува така што мониторингот да даде точни резултати за емисиите или испуштањата.

2.10.6 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторингот, земањето примероци и анализата може да се изменат во согласност со Надлежниот орган, по претходна евалуација на резултатите од извршеното тестирање.

2.10.7 Во рок од 3 (три) месеци од завршување на моделирањето на дисперзија во воздухот, Операторот ќе предложи програма за амбиентален мониторинг во околните населби. Предложената програма за мониторинг ќе биде договорена со Надлежниот орган.

2.10.8 Операторот ќе обезбеди опремата за земање примероци од подземни води да биде инсталирана на локацијата и спремна за употреба во секое време. Спецификациите за опремата за земање примероци ќе ја одреди Надлежниот орган.

2.10.9 Земањето примероци и анализата на сите загадувачи како и референтните методи за калибрирање на автоматизираните мерни системи ќе се вршат во согласност со CEN стандардите. Доколку овие стандарди не се достапни, ќе се користат ISO, национални или меѓународни стандарди кои ќе обезбедат собирање на податоци од еквивалентен научен квалитет.

2.10.10 Емисионите гранични вредности на емисиите во вода во оваа Дозвола ќе се толкуваат на следниот начин:

а) Континуиран мониторинг:

- Вредноста на протокот не смее да ја надмине дадената граница;
- Вредноста за рН не смее да отстапува од специфицираниот опсег;
- Вредноста на температурата не смее да ја надмине граничната вредност.

б) Комбинирано (комполитно) земање примероци:

- Вредноста за рН не смее да отстапува од специфицираниот опсег;
- Вредноста на температурата не смее да ја надмине граничната вредност
- За параметри различни од рН, температура и проток, осум од десет последователни резултати, пресметани како средна дневна концентрација или масени емисиони вредности врз основа на комполитно земање на примерок пропорционално на протокот, нема да ја надминат граничната вредност на емисија. Ниту еден поединечен резултат пресметан на сличен начин не смее да надмине 1.2 пати од граничната вредност на емисија.

в) Земање примероци со зафат:

За параметрите освен рН, температура и проток, ниту еден примерок земен со зафаќање не смее да надмине 1.2 пати од граничната вредност на емисија.

2.10.11 На оние места каде можноста за мерење на параметарот е под влијание на мешање пред емисија, тогаш во согласност со Надлежниот орган, параметарот може да се оцени пред да се случи мешањето.

2.10.12 Во случај на комбинирано земање на примероци од операции во инсталацијата, посебен комбиниран примерок или хомогенизиран под-примерок (од доволен волумен, како што е препорачано) треба да се стави во фрижидер веднаш по земањето и да се чува за проверка и користење од страна на Надлежниот орган

2.11 Престанок на работа

2.11.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.11.1: Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог XIII	27.04.2022
Инвестициони трошоци за План за управување со резидуи	Барање за обновување на А-ИЕД бр. УП1-11/3-798/2022, Прилог XIII.3	27.04.2022

2.11.2 После конечен или планиран прекин за период подолг од 6 (шест) месеци, на работата на целата или на дел од локацијата каде што се изведува активноста, Операторот во договор со Надлежниот орган, ќе ја предаде локацијата безбедно, односно доколку е потребно ќе ја отстрани целата почва или дел од неа, објектите или опремата или секој отпад, материјали и други супстанции кои може да предизвикаат загадување на животната средина.

2.11.3 План за престанок со работа и управување со остатоци:

2.11.3.1 Операторот ќе изготви детален план со финансиски показатели за престанок со работа или затворање на целата или на дел од локацијата. Овој План ќе се поднесе до Надлежниот орган во рок од 24 (дваесет и четири) месеци од денот на издавање на оваа Дозвола.

2.11.3.2 Планот ќе се ревидира годишно и предложените измени ќе се достават до Надлежниот орган како дел од ГИЖС.

2.11.4 Планот за управување со остатоци како минимум треба да го вклучи следното:

- Изјава за обемот на планот;
- Критериумите кои го дефинираат успешниот престанок на активностите или на некој дел од нив и кои обезбедуваат минимум влијание врз животната средина;
- Програма за постигнување на утврдените критериуми;

- Доколку е возможно, планот треба да вклучи тест програма со која ќе се покаже успешното спроведување на истиот;
- Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.

2.11.5 Во рок од 3 (три) месеци од извршување на планот, Операторот треба да поднесе до Надлежниот орган финален извештај за потврда кој ќе вклучи и сертификат за комплетирање на планот за управување со остатоци. Операторот треба да ги изврши сите потребни тестови и анализи, вклучувајќи и сертификат, онака како што бара Надлежниот орган, со цел да покаже дека не постои понатамошен ризик по животната средина.

2.11.6 Како дел од ГИЖС, Операторот треба да обезбеди годишен извештај за преземените или предвидените мерки во врска со спречување на штети по животната средина и да предвиди финансиски средства потребни за ремедијација која ќе следи по конечниот престанок со работа на инсталацијата, како и по инцидентите.

2.11.7 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност (ПРЕО) што ќе ги опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Оваа проценка ќе ги вклучи одговорностите/обврските и трошоците за исполнување на ПУРЗ.

2.11.8 Во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на издавањето на оваа Дозвола операторот ќе достави извештај за оваа проценка до Надлежниот орган. ПРЕО ќе се ревидира соодветно на потребите, за да се опфатат сите евентуални значајни промени на локацијата, но најмалку секои 3 (три) години по издавањето на оваа Дозвола. Резултатите од ревидирањето ќе бидат опфатени со ГИЖС.

2.11.9 Како дел од мерките наведени во условот 2.11.5, Операторот треба да обезбеди финансиски средства кои ќе ги покријат обврските од условот 2.11.6. Финансиската надокнада ќе се разгледува и ревидира според потребите, но најмалку еднаш годишно. Доказ за промени или ревидирање на финансиската надокнада треба да се вклучи во годишниот извештај наведен во условот 2.11.5.

2.12 Инсталации со повеќе Оператори

2.12.1 Со инсталацијата за која се издава оваа Дозвола управува само еден Оператор.

3 Документација

3.1.1 Документацијата (“Специфицирана Документација”) ќе содржи податоци за:

- а) секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава Дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- б) целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристojно време ќе бидат достапни:

- а) специфицираната документација;
- б) било кои други документи изготвени од страна на Операторот а поврзани со работата на инсталацијата за која се издава Дозволата („Други документи”).

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.3.1 Специфицираните и другите документи треба да:

- а) бидат читливи;
- б) бидат изготвени што е можно побрзо;
- в) ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.4 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа Дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

3.1.5 Операторот на инсталацијата за којашто се издава оваа Дозвола ќе изготви записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа, резултати од истата како и корективните и превентивни мерки преземени за истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава Дозволата, Операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа Дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за

- Составот на отпадот, или онаму каде што не е можно, опис;
- Најдобра проценка на создадената количина отпад;
- Трасата на транспорт на отпадот за отстранување;
- Најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка;

- Тонажа и МКО код за увезените отпадни материјали и/или испратени надвор од локацијата за отстранување/ рециклирање;
- Имињата на пренесувачите на отпадот и нивните детали од Дозволата за собирање на отпад, ако е потребно (вклучувајќи го Надлежниот орган кој ја издал и регистарскиот број на возилото);
- Детали за крајната дестинација на отстранување/рециклирање на отпадот и нејзината погодност да ја прифати пратката отпад, да ја вклучи својата Дозвола/детали од Дозволата и органот кој ја издал, ако е потребно;
- Писмена потврда за прифаќањето и отстранувањето/преработката на опасен отпад испратен надвор од локацијата;
- Детали од сите отпади кои се испратени во странство за преработка и класифицирани како Зелени во согласност со ЕУ регулативите за прекуграничен транспорт на отпад (регулатива на Советот ЕЕС 259/1993, соодветно дополнета). Образложението за класификацијата ќе биде дел од документацијата;
- Детали за сите одбиени пратки;
- Детали за секое одобрено мешање на отпад;
- Тонажите и МКО кодот за отпадните материјали кои се рециклирани/одложени на локацијата;
- Резултатите за сите анализи побарани со оваа Дозвола.

4 Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа Дозвола, Операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2 Извештаите ќе се поднесуваат како што е резимирано во Додаток 2 или на друг начин детално објаснето во Дозволата.
- 4.1.3 Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.
- 4.1.4 Операторот ќе поднесе до Надлежниот орган (до 31-ви Март) секоја година, ГИЖС кој ја покрива претходната календарска година. Овој извештај треба да вклучи како минимум информации специфицирани во следната Табела. Годишниот Извештај за Животна Средина од оваа Дозвола треба да се подготви со релевантни инструкции издадени од страна на Надлежниот Орган.
- 4.1.5 Операторот ќе подготви и одржува РИПЗМ за локацијата. Супстанците кои треба да се вклучат во РИПЗМ треба да бидат одобрени од страна на Надлежниот орган секоја година според референтната листа која што е специфицирана во Упатството за ГИЖС од страна на Надлежниот орган. РИПЗМ треба да се подготви во согласност со релевантни инструкции издадени од страна на Надлежниот Орган и треба да се поднесе како дел од ГИЖС.

4.1.6 Годишниот извештај за животна средина

Содржина на Годишен извештај за животна средина
Емисии од инсталацијата. (поднесување на РИПЗМ + согласност со ГВЕ); Евиденција за управување со отпад; Преглед за потрошувачка на суровини, вклучително и потрошена вода; Преглед на забелешки (жалби/поплаки); Распоред на цели и задачи за животната околина; Програма за управување со животната средина - извештај од претходната година; Програма за управување со животната средина - предлог за тековната година; Регистар на испуштање и пренесување на загадувачки материи - извештај од претходната година; Регистар на испуштање и пренесување на загадувачки материи - предлог за тековната година; Преглед на извештајот за мониторинг на бучава; Извештај за тестирање и инспекција на резервоари и цевководите; Преглед на пријавени инциденти; Преглед на извештај од ревизија на ефикасноста на енергијата; Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на суровини во процесот и намалување на создадениот отпад; Извештај за прогресот кој е направен и развиените предлози за да се минимизира побарувачката на вода и волуменот на испуштање на индустриска вода; Извештаи за финансиски мерки кои се направени под оваа Дозвола, управување и структура на персоналот на инсталацијата и програма за јавно информирање; Преглед на планот за управување со остатоци/затворање, обновување и план за управувањето со локацијата по нејзиното затворање; Изјава за мерките во врска со спречувањето на штетата врз животната средина и мерки за ремедијација (одговорност за штетена врз животната средина); Преглед за утврдување на ризикот и одговорноста кон животната средина (секои три години или почесто како што е наложено од страна на релевантните промени на локацијата вклучувајќи и финансиски мерки); и Сите други предмети специфицирани од страна на Надлежниот орган.

5 Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување за следното:

- а) кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која ја надминува граничната вредност или критериумот на оваа Дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- б) кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- в) кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или дел од постројката, што предизвикал или има потенцијал да предизвика загадување; и
- г) било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Додатокот 1 од оваа Дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Додатокот 1 од оваа Дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Додаток, што е можно побрзо.

5.1.3 Операторот ќе даде што е можно побрзо известување во пишана форма, за секое од следниве:

- а) траен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава Дозволата;
- б) престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава Дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- в) повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава Дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.4 Операторот ќе даде известување во пишана форма во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- а) било каква промена на трговското име на Операторот, регистарското име или адресата на регистрираната канцеларија;
- б) промена на податоците за холдинг компанијата на Операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога Операторот станува дел од неа);
- в) за активности кога Операторот оди во стечај, склучува доброволен договор или е оштетен.

5.1.5 Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата читлива за лицата кои се надвор од главниот влез на инсталацијата. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 мм на 750 мм.

На таблата треба јасно да биде прикажано:

- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
- Нормалното работно време;

- Името на имателот на Дозволата;
- Телефонскиот број за контакт во итни случаи вон работното време;
- Референтен број на Дозволата; и
- Каде може да се добијат информации за животна та средина во врска со оваа инсталација.

5.1.6 Планот на инсталацијата кој јасно ја идентификува локацијата на секое складиште и место за третирање треба да се истакне во близина на влезот на објектот. Планот треба да биде истакнат на траен материјал така што ќе биде читлив во секое време. Планот треба да се измени, доколку се направат суштински промени во инсталацијата.

5.1.7 Во случај на несреќа Операторот треба веднаш да го извести Надлежниот и другите релевантни органи.

6 Емисии

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точките на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од изворите наведени во таа Табела (определени во Прилог VI од Барањето за обновување на А-Интегрирана еколошка дозвола);

Табела 6.1.1: Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Испуст од печка за спалување на угината живнина	N: 41, 37412 E: 22,22765
MM1	Хала 1 за несилки	E: 22° 14' 11.9" N: 41° 22' 21.7"
MM2	Хала 2 за несилки	E: 22° 14' 13.6" N: 41° 22' 25.9"
MM3	Хала 3 за несилки	E: 22° 13' 59.6" N: 41° 22' 25.7"
MM4	Хала 4 за растење	E: 22° 13' 58.4" N: 41° 22' 25.8"

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметрите и точките на емисија наведени во Табелите од 6.1.2 до 6.1.7 нема да бидат пречекорени во специфицираниот временски период.

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на точките на емисија и параметрите наведени во Табелите од 6.1.2 до 6.1.7 на фреквенции специфицирани во тие Табели.

6.1.4 Граничните вредности на емисиите во атмосферата во оваа Дозвола треба да се интерпретираат на следниов начин:

- Ниту една 24-часовна средна вредност не смее да ја надмине граничната вредност за емисија
- Методологијата која се применува е во согласност со соодветниот Правилник за ГВЕ.

Табела 6.1.2: Гранични вредности на емисии во воздух			
Параметри	Ознака на точка на емисија: А1 Испуст од печка за спалување на угината живина Енергенс: течно гориво-нафта Топлински влез: 45 KW, Проток: 109454,6m ³ /h	Фреквенција на мониторинг	
		ГВЕ (mg/Nm ³)	
Јаглерод моноксид (CO)	Сите течни горива	175 mg/Nm ³	Два пати годишно
Азотни оксиди (NO _x) изразени како NO ₂	Лесно масло за горење	250 mg/Nm ³	Два пати годишно
Чаден број	Сите течни горива	1	Два пати годишно

ГВЕ се однесуваат на волуменски удел на кислород од 3% при примена на течни горива.

Табела 6.1.3: Гранични вредности на емисии во воздух			
Параметри	Ознака на точка на емисија: Хала 1 за несилки	Фреквенција на мониторинг	
		ГВЕ	
Вкупна прашина	(mg/Nm ³)	50	Два пати годишно
Амонијак NH ₃	Ppm v/v	50	Два пати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Два пати годишно

Табела 6.1.4: Гранични вредности на емисии во воздух			
Параметри	Ознака на точка на емисија: Хала 2 за несилки	Фреквенција на мониторинг	
		ГВЕ	
Вкупна прашина	(mg/Nm ³)	50	Два пати годишно
Амонијак NH ₃	Ppm v/v	50	Два пати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Два пати годишно

Табела 6.1.5: Гранични вредности на емисии во воздух			
Параметри	Ознака на точка на емисија: Хала 3 за несилки	Фреквенција на мониторинг	
		ГВЕ	
Вкупна прашина	(mg/Nm ³)	50	Два пати годишно
Амонијак NH ₃	Ppm v/v	50	Два пати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Два пати годишно

Табела 6.1.6: Гранични вредности на емисии во воздух			
Параметри	Ознака на точка на емисија: Хала 4 за растење		Фреквенција на мониторинг
		ГВЕ	
Вкупна прашина	(mg/Nm ³)	50	Два пати годишно
Амонијак NH ₃	Ppm v/v	50	Два пати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Два пати годишно

6.1.6 Сите емисии од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.

6.1.7 Да се минимизираат фугитивните емисии кои се потенцијални емисии како резултат на доставувањето, складирањето и транспортот на храната, при вселување, иселување и транспорт на птиците, при собирање, складирање и транспорт на угинатите птици, протекувањата од системот за вентилација и објектите (преку прозорци, врати итн.)

6.1.8 Да се минимизира можноста за фугитивни емисии на прашина од бункерот за складирање на зрнеста и прашкаста храна, вретенастите транспортери, млинот и мешалката за производство на храна преку редовни контроли на сигурносните вентили.

6.1.9 Се задолжува операторот на инсталацијата за фокус на степенот на вентилација и концентрациите на гас/миризба, за да не дојде до појава на зголемени емисии во атмосфера. Следствено, за да се постигнат пониски емисии, потребно е да се прави комбинација на минимизирање на концентрациите на гас/миризба и степенот вентилација.

Амбиентален воздух: Операторот е должен да ја применува постојната регулатива за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во Амбиенталниот воздух.

6.2 Емисии во почва

6.2.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја промена во работењето која може да има влијание на емисии во почвата.

6.2.2 Не се дозволува влијание на почвата од привременото складирање на отпаден материјал, до и за време на неговото превземање од овластено лице.

6.2.3 Операторот треба да обезбеди, активностите од своето работење да бидат спроведувани на начин кој ќе обезбеди да не постои можност

за директно влијание на почвата, како и за надворешно влијание кое создава индиректни емисии во почва.

6.2.4 Патната мрежа која е во рамките на инсталацијата ќе се одржува така да нема остатоци од прашина предизвикани од возилата кои влегуваат или излегуваат од инсталацијата. Таквата прашина или други исталожени материјали ќе бидат отстранети без одложување.

6.2.5 Поради таложее на ефлуентите во каналите како и повремето депонирање на ѓубривото има потенцијална опасност за загадување на подземните води затоа задолжително е континуирано следење на ситуацијата и анализи на подземните води.

6.2.6 Не се дозволува складирање на отпад во рамките на инсталацијата во период подолг од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување, или во период подолг од 3(три) години доколку отпадот е наменет за третман и преработка, освен ако тоа е дозволено со оваа дозвола.

6.2.7 Изѓубрувањето се врши автоматски со бескрајна транспортна лента од објектот до попречниот елеватор со кој ѓубрето се транспортира директно до транспортна тракторска приколка (регулирано со склучени договори за превземање).

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода			
Ознака на точка на емисија :			
Параметар	ГВЕ (mg/l)	Метод на анализа / техника	Фреквенција на мониторинг

6.3.2 Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.3.3 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисија и со фреквенции наведени во таа Табела.

6.3.4 Нема директно испуштање во реципиент. Во случај да настане испуштање на отпадна вода во реципиент важат граничните вредности за III категорија.

Табела 6.3.2: Граници на емисија во вода			
Ознака на точка на емисија:			
Параметар	ГВЕ (mg/l)	Метод на анализа / техника	Фреквенција на мониторинг
рН вредност	6,3-6,0	МКС EN ISO 10523:2007	2 пати годишно
Вкупен сув остаток	1000	Гравиметриски	2 пати годишно
Растворени материи	30-60	Гравиметриски	2 пати годишно
Растворен кислород, O ₂	5,99-4,00	МКС EN ISO 5813:1983	2 пати годишно
ХПК _{КmnO4}	5,01-10,0	Спектрофотометриски метод по Merck	2 пати годишно
БПК ₅	4,01-7,00	Спектрофотометриски метод по Merck	2 пати годишно
Вкупен азот, TN	326-450	Спектрофотометриски метод по Merck	2 пати годишно
Вкупен фосфор, TP	7,1-10	Спектрофотометриски метод по Merck	2 пати годишно

6.3.3 Емисиите во вода на другите параметри кои не се наведени во Табела 6.3.2 не смее да бидат поголеми од оние кои веќе ги има во водата на реципиентот.

6.4 Емисии во канализација

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат само од изворот(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 Точка на емисија во канализација		
Ознака на точката на емисија	Извор	Канализација

Забелешка: Во моментот нема емисии на отпадни технолошки и санитарни води во канализација за предметната инсталација. Генерираните отпадни води се собираат во септичка јама (направена по стандарди за водонепропусност), која редовно се празни од овластена фирма, согласно предвидена фреквенција дефинирана во договор.

6.4.2 Во случај на приклучување на Инсталацијата со канализационен систем, се задолжува операторот да ги следи и почитува Граничните вредности на емисија наведени во Табела 6.4.2.

Табела 6.4.2: Граници на емисија во канализација			
Ознака на точка на емисија: /			
Параметар	ГВЕ (mg/l)	Метод на анализа / техника	Фреквенција на мониторинг
pH	6,5-9,5	МКС ISO 10523	2 пати годишно
БПК ₅ mgO ₂ /l	250	МКС EN 1899-1	2 пати годишно
ХПК mgO ₂ /l	700	МКС ISO 6060 МКС ISO 15705	2 пати годишно
Минерални масла	30	МКС EN ISO 9377-2	2 пати годишно
Фосфор вкупен mgP/l	2	МКС EN ISO 6678	2 пати годишно
Азот вкупен mgN/l	10	МКС EN ISO 25663 МКС EN ISO 11905-1 МКС EN 12260	2 пати годишно

Забелешка: Табелата 6.4.2 ќе биде апликативна кога инсталацијата ќе биде приклучена за канализационен систем, по основ на склучен договор со ЈКП, со дефинирани детали за квалитетот на отпадната вода што ќе биде превземена.

6.5 Емисии на топлина

6.5.1. Од инсталацијата за која се издава оваа Дозвола нема да има емисии на топлина кои значително ќе влијаат врз животната средина.

6.6 Емисии на бучава и вибрации

6.6.1 Активностите на локацијата нема да доведат до зголемување на нивоата на бучава, дадени подолу, на местата специфицирани како осетливи на бучава (дадени на мапата во Прилог IX од барањето за Дозвола, означени како мерни места од 1-4):

6.6.2 .Граничните вредности за основните индикатори за бучава во животната средина предизвикана од извори на бучава од инсталацијата за која се издава оваа дозвола ќе бидат во согласност со националното законодавство на РМ (“Одлука за утврдување под кои случаи се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава”, Сл. весник на РМ, бр. 1/09; “Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина”, Сл. весник на РМ, бр. 147/08).

Табела 6.6.1 : Точка на емисија на бучава		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
ММ1	Работа на инсталацијата и околината	E: 22° 14' 11.9" N: 41° 22' 21.7"
ММ2	Работа на инсталацијата и околината	E: 22° 14' 13.6" N: 41° 22' 25.9"
ММ3	Работа на инсталацијата и околината	E: 22° 13' 59.6" N: 41° 22' 25.7"
ММ4	Работа на инсталацијата и околината	E: 22° 13' 58.4" N: 41° 22' 25.8"

- Дење (Lд) 70 dBA
- Вечер (Lв) 70 dBA
- Ноќе (Lн) 60 dBA

6.6.2 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бучавата треба да е во согласност со најдобрата пракса на ЕУ..

Табела 6.6.2 : Гранични вредности за индикатори на бучава во животната средина

Параметри	Ниво на звучен притисок на граници од инсталацијата (1 –4)				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	L (dB)	Од (датум)	L (dB) ГВЕ	
L _д	До денот на издавањето на дозволата	70	Од денот на издавањето на дозволата	70	Годишно
L _в	До денот на издавањето на дозволата	70	Од денот на издавањето на дозволата	70	Годишно
L _н	До денот на издавањето на дозволата	60	Од денот на издавањето на дозволата	60	Годишно

7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

- 7.1. Од инсталацијата за која се издава дозвола нема да има трансфер на отпадната вода во пречистителна станица.

8. Услови надвор од локацијата

- 8.1. Операторот е должен во случај на нарушување на амбиенталниот воздух во околината со непосредно влијание од неговата активност и покрај задоволувањето на поставените гранични вредности на емисија, како резултат на отстапување од вообичаените атмосферски движења, да превземе соодветни мерки во процесот на производство, а со цел на намалување на создаденото загадување.
- 8.2. Операторот се задолжува во духот на добар стопанственик да има непосредни контакти со месното население и установите во зоната на влијание на нивните активности, со презентирање на резултати од мерења и активности кои се превземаат за создавање и одржување на прифатливи услови на живеење.
- 8.3. Расфрлањето на животинскиот отпад треба да се извршува според однапред изготвен план, при што временското растојание помеѓу две расфрлања на иста површина да е поредок од 2 години. Количината на расфрлен животински измет во текот на овој интервал нема да надмине 30 t/ha или количина на азот во текот на една година нема да биде поголем од 25 kg по хектар.

9. Програма за подобрување

9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1., заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Ознака	Мерка	Цел	Датум на завршување
1.	Намалување на потрошувачката на вода за испирање на каналите во објектите	Ефикасно користење на водените ресурси	2022-2023
2.	Намалување на потрошувачката на вода за миење на објектите	Ефикасно користење на водените ресурси	2022-2023
3.	Намалување на потрошувачката на вода за напојување на животните	Ефикасно користење на водените ресурси	2022-2023
4.	Партиципација во планирање и изработка на инвестиционо-техничка документација за Постројка за био-гас	Енергетска ефикасност	2022-2024
5.	Партиципација во планирање и изработка на инвестиционо-техничка документација за регионална станица за животински отпад и други органски отпади	Постапување со животински отпад	2022-2024
6.	Хортикултурно уредување на просторот во границите на фармата и пошироко во границите на Инсталацијата.	Визуелен ефект	Континуирана мерка
7.	Едукација и тренинг за воведување на ИСО 14001	Стандард за заштита на животна средина	2024
8.	Едукација и тренинг по HASSP	Безбедност на храна	2023
9	Приклучување во канализационен систем, склучување на договор со ЈКП	Управување со отпадни води од производство	2023

Забелешка: Мерката бр.9 - Приклучување во канализационен систем, склучување на договор со ЈКП за превземање на отпадни води е по предлог на претставниците од МЖСПП, констатирана на увидот на 15.12.2022год. Копија од договорот да биде доставена до Надлежниот орган и да се почитуваат пропишаните ГВЕ за параметрите од Табела 6.4.2.

10 Договор за промени во пишана форма

10.1 Кога својството или како што е друго договорено во пишана форма се користи како во услов од Дозволата, Операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

- Операторот ќе му даде на Надлежниот орган известување во пишана форма за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа Дозвола: и
- Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата.

10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена во пишана форма со Надлежниот орган, може да се спроведува само откако Операторот му даде на Надлежниот орган претходно известување во пишана форма за датата на спроведување на промената. Почнувајќи од тој датум, Операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, Дозволата ќе мора да се дополнува.

10.3 Секоја промена на или реконструкција во смисол на, активноста или некој нејзин дел кој може или би можел да резултира со

а) Промена на материјалот или зголемување на:

- природата или количеството на било која емисија;
- системот за намалување/третман или рециклирање;
- опсегот на процесите кои треба да се извршат;
- горивата, суровините, меѓупроизводите, производите или создадениот отпад; или

б) Било каква промена на:

- инфраструктурата на управување со локацијата или контрола со негативен ефект врз животната средина;
- било какви промени на преземачот;
- било каква промена која може да има влијание врз животната средина,
- ќе се изведува или ќе започне само со претходно известување и одобрение од страна на Надлежниот орган.

Додаток 1

Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што Операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- Име на Операторот.
- Број на Дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува:
- Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
- Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А.
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултатна емисијата.

Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

Име

Пошта.....

Потпис

Датум

Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на Операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Извештај	Фреквенција на извештајот Белешка ¹	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	до 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5(пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	Два пати годишно	10(Десет) дена од истекот на полугодieto за кое е поднесен извештај
Мониторинг на отпадни води *	Два пати годишно	10(Десет) дена од истекот на полугодieto за кое е поднесен извештај
Мониторинг на бучава	Годишно	до 31-ви март секоја година
Распоред на цели и задачи	На секои 5(пет) години, со годишно ревидирање	3(три) месеци претходно, пред започнувањето на развојот
Ревизија на употребата на вода	Годишно	до 31-ви март секоја година
Ревизија за енергетската ефикасност	Еднаш	до 31-ви март секоја година

*Мониторирањето на отпадните води согласно пропишаната фреквенција ќе биде апликативно кога Инсталацијата ќе се приклучи за канализационен систем, по задолжително известување на Надлежниот орган.